



# SUBARU В9 ТРАЈБЕК



Пишуваат:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**  
**Наум СТЕФОВСКИ**

Неодамна на Саемот за автомобили во Детроит, добро познатата јапонска компанија за автомобили Subaru се претстави со еден несекој-

дневен радикален модел по концепт SUV со назнака В9 трајбек.

Влегувајќи во директен дуел со германскиот производител BMW и со неговиот модел X5, Subaru размислува во поглед на пласирањето на возила од типот на теренци во својата програма.

Овој модел е на погон на сите четири тркала со познатата AWD наставка, а го придвижува боксер мотор од 3 литри, кој развива сила од 254 коњски сили, што е малку премногу за модел од таа класа. Одличните перформанси во состав со неговата моќ се главен адут, кој е застапен не само на патот туку и

на теренскиот простор.

Внатрешноста на овој модел е многу добро организирана, а воедно и луксузна, безбедноста е на највисоко ниво, а во него можат да се сместат дури и 7 патници во три редици, поставени во внатрешната кабина. Прос-

торот е добро организиран, така што при возењето на 5 патници се зголемува и багажниот простор.

Од Subaru препорачуваат, ако сте за теренец тогаш вашиот избор да биде Subaru В9, а тие гарантираат убаво и пријатно патување.



## ALFA ROMEO 157

Како што денот се познава по утрото, така и предниот дел на возилото го отцртува неговиот карактер. Водејќи се од тоа, Alfa Romeo 157 ќе биде вистинска молња на па-

тот. Како што може да се види на фотографиите, новите-тот се забележува на остриот преден дел од овој модел.

На овој модел Италијанците многу работеле на ди-



## Ми-Да Моторс

зајнот, а исто така и на широката палета мотори кои ги нудат. На почетокот се понудени два дизел мотора од 1.9 и од 2.4 литри, со што подоцна ќе им се придружи и 4x4 верзија и 3.0 литарски дизел мотор.

Бензинските мотори подразбираат старт со 1.8 литри, 2.0 литри, 2.2 литри и најнов V6 агрегат од 3.2 литри.

За љубителите на спортското возење одлична можност за добивка е новата Alfa 157.



### ФЛЕШ ВЕСТИ

#### SHELBY CO КРИЛЕСТИ ВРАТИ И V10

По суперспортскиот GT, Американците продолжуваат со работа: Shelby GR-1, исто така, треба да влезе со сериско производство. Исполираниот алуминиумски куршум со крилести врати, поставен врз база на GT, има нов V10 6.4 литарски со 605кв, кои се доволни за брзина од 330км/ч. Сè тоа би било исклучителна чест за големиот Карол Шелби, кој во 60-тите години на XX век ја конструираше познатата Cobra со мотори Ford.

#### A8 ИМ ГО ОТЕЖНУВА ЖИВОТОТ НА КРАДЦИТЕ

A8 е првиот автомобил кој од центарот за техника на Alliantz (AZT), Институт за истражување, чишто услуги ги користат осигурителните компании, го доби признанието Certifid Security, за посебна заштита на автомобилите од кражби. Пред неколку години возилата од Audi важеа за лесен плен на крадците, но сега тоа е минато.

## НОВОСТА НА KRAJSLER

Krajsler и званично се претстави со новиот модел Firepower, кој би требало да стане главен конкурент на шевролетовата Korveta. Овој мускулест автомобил е направен врз основа на концептот на

Dodge Vyper, кој многу добро се покажа изминатава деценија.

Исклучителните перформанси се загарантирани од страна на 6.1 литарскиот бензински мотор, кој е во V8 из-



ведба со наставка HEMI.

Експертите во SRT одделението за развој на истоимената компанија, со посебни преправки извлекоа неверојатни 442кв, додека обртниот момент е зголемен на 569 Њутн метри. Со овие перформанси, овој модел на Krajsler, кој сè уште е во развојна фаза како концепт возило, веќе ги замисли конкурентите од другите производители за нивните следни чекори.

По неверојатната фама која се крена, Krajsler веќе размислува овој модел да го претстави и како сериски автомобил, со што укажува дека треба да се покаже трпение пред неговото појавување на пазарот.

